

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 102

Год. LXI

Понеделник, 28 ноември 2005

Цена на овој број е 220 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1365. Одлука за формирање на Национален комитет за воздухопловна безбедност..	1	1373. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб	4
1366. Одлука за утврдување на бројот на бодовите за пресметка на висината на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви за јавните телекомуникациски мрежи и јавните телекомуникациски услуги во Република Македонија.....	2	1374. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	5
1367. Одлука за давање согласност на одлуката за отстапување на патнички моторни возила.....	2	1375. Решение за одобрување и употреба на учебник по Психологија за IV година на гимназиско образование (изборен предмет).....	5
1368. Одлука за давање согласност на Договор за давање на трајно користење на движни ствари.....	3	1376. Листа на нови одобрени сорти на странски земјоделски растенија во Република Македонија.....	5
1369. Одлука за престанок на користење и за давање на користење на недвижни ствари.....	3	1377. Листа на нови признати сорти на домашни земјоделски растенија во Република Македонија.....	6
1370. Одлука за распишување оглас за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Струга.....	3	1378. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност....	6
1371. Решение за именување почесен генерален конзул на Република Македонија во државата Израел, со седиште во Тел Авив.....	4	1379. Решение за ставање примена на уставовен катастар на недвижности.....	6
1372. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа - „Обложување на спортски натпревари“.....	4	1380. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	6
		Исправка на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	7
		Огласен дел	1-56

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1365.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03 и 55/05), а во врска со т. 5.1.1. од Националната програма за воздухопловна безбедност бр. 23-3014/1, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2005 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНА БЕЗБЕДНОСТ

Член 1

Со оваа одлука се формира Национален комитет за воздухопловна безбедност заради преземање на превентивни мерки, организирано постапување и отстранување на последиците од дејствијата насочени против безбедноста на цивилната воздушна пловидба.

Член 2

Националниот комитет за воздухопловна безбедност ќе ги има следните задачи:

- Изготвување, измени и дополнување на Националната програма за воздухопловна безбедност, во согласност со барањата искажани во стандардите и препораките на ИЦАО и ЕЦАЦ, како и во согласност со измените и дополнувањата на националното законодавство;

- Одобрување на процедурите на сите безбедносни мерки предвидени во Националната програма за воздухопловна безбедност;

- Анализа на нивото на закана и во случај на потреба одлучување за примена на дополнителни безбедносни мерки;

- Преку извештаите на надлежните државни органи ќе врши надгледување на примената на безбедносните мерки на аеродромските оператори, авиокомпаниите и другите субјекти задолжени за воздухопловната безбедност.

Член 3

За членови на Националниот комитет за воздухопловна безбедност се именуваат лица од Управата за цивилна воздушна пловидба, носителите на правото на располагање со аеродромите, односно претпријатијата за аеродромски услуги, авиопревозниците, органите на управата надлежни за внатрешни работи, одбрана и финансии (Царинската управа).

Со Националниот комитет раководи директорот на Управата за цивилна воздушна пловидба во својство на Национален координатор за воздухопловна безбедност, или од него овластено лице.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4087/1
18 ноември 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1366.

Врз основа на член 153 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/05), а во врска со член 70д од Законот за телекомуникациите („Службен весник на Република Македонија бр. 33/96, 17/98, 28/00, 4/02 и 37/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА БОДОВИТЕ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ВИСИНАТА НА ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДОДЕЛЕНИ БРОЕВИ И СЕРИИ НА БРОЕВИ ЗА ЈАВНИТЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И ЈАВНИТЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува бројот на бодовите за пресметка на висината на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви за јавните телекомуникациски мрежи и јавните телекомуникациски услуги во Република Македонија.

Член 2

Бројот на бодовите се утврдува врз основа на следните критериуми: намената на серијата на броеви и должината на доделените броеви.

Член 3

Бројот на бодовите според намената на серијата на броеви се утврдува за:

а) географски броеви	
- серија од 1000 броеви	100 бода;
- серија од 10.000 броеви	1000 бода;
- серија од 100.000 броеви	10.000 бода;
б) негеографски броеви од серијата 07	
- блок од 1 000 броеви	100 бода;
- блок од 10.000 броеви	1000 бода;
- блок од 100.000 броеви	10.000 бода;
в) негеографски броеви од серијата 05	
- доделен број	200 бода;
- доделена група од 100 броеви и повеќе	10.000 бода;
г) негеографски броеви од серијата 08	
- доделен број	100 бода;
- доделена група од 100 броеви и повеќе	5.000 бода.
д) број на носител (10аб)	5.000 бода;
ѓ) КИМПП	3.000 бода.

Член 4

Бројот на бодовите според должината на доделените броеви се утврдува за:

а) скратен број во географски нумерациски подрачје со 7-цифрени претплатнички броеви	
- 5-цифрен број (со почетни цифри 15)	330 бода;
б) скратен број во нумерациско подрачје со 6-цифрени претплатнички броеви	
- 4-цифрен број (со почетни цифри 15)	230 бода.

Член 5

Бројот на бодовите според намената на серијата на броеви и должината на доделените броеви се утврдува за:

а) број на операторите на јавните телекомуникациски мрежи за услуги за грижа за корисници (со почетни цифри 12, 17 и 18)	
- 3-цифрен број	640 бода
- 4-цифрен број	320 бода
- 5-цифрен број	160 бода
- 6-цифрен број	80 бода
- 7-цифрен број	40 бода
б) број за посебни услуги на операторите на јавните телекомуникациски мрежи	
- серија со почетни цифри 14	15.000 бода
в) скратен број на операторите на јавните телекомуникациски мрежи	
- 3-цифрен број (со почетни цифри 13)	640 бода.

Член 6

Бројот на бодовите за резервираните броеви и серии на броеви се намалува за 50% од бројот на бодовите утврдени со оваа одлука за соодветните броеви и серии на броеви.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува до 31.12.2005 година.

Бр. 19-3363/1
18 ноември 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1367.

Врз основа на член 383 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТПАДУВАЊЕ НА ПАТНИЧКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за отстапување на патнички моторни возила, УО.бр.02-5326/24/5 од 6.10.2005 година, донесена од Управниот одбор на Електростопанство на Македонија Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на 6.10.2005 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3943/1
18 ноември 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1368.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.11.2005 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОР
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ**

Член 1

Со оваа одлука, Владата на Република Македонија дава согласност на Договор за давање на трајно користење на движни ствари, меѓу Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4394/1
23 ноември 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1369.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.11.2005 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ
НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ**

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му престанува правото на користење на недвижните ствари - капаули на Армијата на Република Македонија, и тоа:

1. „Сопот“, лоцирана на КП бр. 208/2, КО Табановце,
2. „Горно Блаце“, лоцирана на КП бр.125/2, КО Блаце Чаир,
3. „Рогачево“, лоцирана на КП 411/2, КО Рогачево,
4. „Кајчиновец“, лоцирана на КП бр.37/1, КО Радуша,
5. „Чашка“, лоцирана на КП 175/2, КО Кучково,
6. „Кодра Фура“, лоцирана на КП бр.1442/3, КО Танушевци,
7. „Танушевци-1“, лоцирана на КП бр.672/2, КО Танушевци,
8. „Билбак“, лоцирана на КП бр.10, КО Кучевиште,
9. „Белановце“, лоцирана на КП бр.382, КО Белановце,
10. „Рамно“, лоцирана на КП бр.1210, КО Брест,87
11. „Гошинце“, лоцирана на КП бр.1363/2, КО Гошинце,
12. „Рамна Нива“, лоцирана на КП бр.222, КО Костур,
13. „Стрезимир“, лоцирана на КП бр. 3/2/2, КО Бродец,
14. „Цепиште“, лоцирана на КП бр.346, КО Цепиште,
15. „Жировница“, лоцирана на КП бр. 17/213/1, КО Жировница,
16. „Битуше“, лоцирана на КП бр.1/1/2, КО Битуше,
17. „Спас“, лоцирана на КП 254, КО Бањиште,
18. „Лабуништа“, лоцирана на КП бр.578/2, КО Лабуништа,

19. „Горна Белица“, лоцирана на КП бр.2048, КО Вевчани,

20. „Франгово“, лоцирана на КП бр.14, КО Франгово,

21. „Свети Наум“, лоцирана на КП бр.873, КО Љубаништа,

22. „Мазалес“, лоцирана на КП бр.1835, КО Ново Село-2,

23. „Стење“, лоцирана на КП бр.334, КО Стење,

24. Објект бр.13-административна зграда во Касарната „Генерал Михаило Апостолски“- Охрид, со површина од 1408 м², лоциран на КП бр.10618, КО Охрид,

25. Објект бр.114-магазин Ц-120 во Касарната „Генерал Михаило Апостолски“-Охрид, со површина од 220 м², лоциран на КП бр.10618, КО Охрид и

26. Дом на Армија на Република Македонија „Дебар“, лоциран на КП бр. 2133, 2134 и 2135/1, КО Дебар.

Недвижните ствари од став 1 на овој член се даваат на користење на Министерството за внатрешни работи без надомест.

Член 2

Предавањето и приемот на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука со целокупната инфраструктура и проектната и техничката документација, ќе се изврши помеѓу Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи.

Член 3

Министерството за внатрешни работи, со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, од Министерството за одбрана ќе превземе две лица вработени во Домот на Армијата на Република Македонија во Дебар.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 31.12.2005 година..

Бр. 19-4393/1
23 ноември 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1370.

Врз основа на член 17 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/97, 3/98 и 86/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23 ноември 2005 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ
ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА СТРУГА**

1. Се огласува именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Струга.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 18 од Законот за јавното правобранителство (државјанин на Република Македонија кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во државен орган; истакнат дипломиран правник со положен правосуден испит кој ужива углед за вршење на јавноправобрани-

телската функција и работно искуство со потврдени резултати по положениот правосуден испит, на правни работи над три години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија" и во дневниот печат.

Бр. 33-4410/1
23 ноември 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1371.

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2005 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОЧЕСЕН ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВАТА ИЗРАЕЛ, СО СЕДИШТЕ ВО ТЕЛ АВИВ

1. Владата на Република Македонија за почесен генерален конзул на Република Македонија во Државата Израел, со седиште во Тел Авив, го именува
- Шломо Грацијани, израелски бизнисмен.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-131/1
18 ноември 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1372.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2005 година, издаде

ЛИЦЕНЦА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ИГРА НА СРЕЌА - „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ“

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ се издава на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје, за време од 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на ул. „11 Октомври“ бб, Скопје.

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и
- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од точката 3, алинеја 1 и 2 на оваа точка се врши во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 10000000063095, уплатна сметка

број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од точката 3, алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати од точката 3, алинеја 2.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точката 3, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема.

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4044/1
18 ноември 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1373.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2005 година, издаде

ЛИЦЕНЦА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за трговија и услуги „ФЛАМИНГО“ ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. „Никола Вапцаров“ бр. 15, Скопје.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 автомати за игри на среќа и 1 електронски рулет.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка се врши во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 10000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се

стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4100/1
18 ноември 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1374.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2005 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 23-2196/2 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
„ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА
ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под бр. 23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје, во точката 2, зборовите: „ул. „Втора Македонска Бригада“ бр. 7/2,3,4 Т.Ц. Скопје - Север во Скопје“, се заменуваат со зборовите: „ул. „Даме Груев“ бр. 4/7 во Скопје“.

2. Во точката 3 бројот „19“ се заменува со бројот „15“, а по зборот „среќа“ точката се брише и се додаваат зборовите: „и еден електронски рулет“.

3. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4151/1
18 ноември 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
И НАУКА**

1375.

Врз основа на член 31-ѓ, став 3 и 5 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003, 42/2003, 67/2004 и 55/2005 година), министерот за образование и наука донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО
ПСИХОЛОГИЈА ЗА IV ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО
ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ)**

1. Се одобрува употреба на учебник по Психологија за IV година на гимназиско образование (изборен предмет).

Автор: Проф. д-р Лулзим Муртезани.

2. Издавач: Друштво за производство, трговија и услуги “ЧАБЕЈ“ Невзат и др. ДОО Тетово, ул. “Ј.Б.-Пиш“ 14 Тетово.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 11-4560/1
18 август 2005 година
Скопје

Министер,
д-р **Азиз Положани, с.р.**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

1376.

Врз основа на член 57 од Законот за семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување, признавање, одобрување и заштита на сорта (“Службен весник на РМ” бр.41/2000), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува

**Л И С Т А
НА НОВИ ОДОБРЕНИ СОРТИ НА СТРАНСКИ
ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Вид на растение	Ознака на сортата	Година на воведување на сортата	Фирма односно име и адреса на одржувачот на сортата, односно застапникот
Г.ТРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА			
G.23 Lycopersicon esculentum L –домат во заштитен простор	Buran F1	2005	Enza Zaden-Holland ДПТУ “Рима комерц” ДООЕЛ-Струмица, ул. “Климент Охридски” бб, Струмица
	Zorro F1	2005	Seminis Vegetable Seeds -Holland “Агрохемија” ул. “Франклин Рузвелт” бр. 22, Скопје
	Newton F1	2005	Syngenta seeds BV-Holland ДООЕЛ “Холма” - ул. “Маршал Тито” бр.109, Струмица
	Ombelline F1	2005	Syngenta seeds BV-Holland ДООЕЛ “Холма” - ул. “Маршал Тито” бр. 109, Струмица
	Denis F1	2005	Seminis Vegetable Seeds -Holland “Агрохемија” ул. “Франклин Рузвелт” бр. 22, Скопје
	Merkurio F1	2005	De Ruiters seeds-Holland ДПТУ “Геотермика-ДРС” ДОО ул. “Гуро Гаковик” бр.13, Струмица
	Iker F1	2005	De Ruiters seeds-Holland ДПТУ “Геотермика-ДРС” ДОО ул. “Гуро Гаковик” бр.13, Струмица
G.14 Capsicum annum L -пиперка во заштитен простор	Daras F1	2005	De Ruiters seeds-Holland ДПТУ “Геотермика-ДРС” ДОО ул. “Гуро Гаковик” бр.13, Струмица
	Donat F1	2005	De Ruiters seeds-Holland ДПТУ “Геотермика-ДРС” ДОО ул. “Гуро Гаковик” бр.13, Струмица
G.18 Cucumis sativum L.-красавица во заштитен простор	Escord F1	2005	Kees Broersen Zaden-Holland ДПТУ “Европромет” ДОО ул. “Младинска” бр.78, Струмица
	Langley F1(KR 172)	2005	Syngenta seeds BV-Holland ДООЕЛ “Холма” - ул. “Маршал Тито” бр. 109, Струмица

Бр. 08-12144/2
17 ноември 2005 година
Скопје

Министер,
Садула Дураку, с.р.

1377.

Врз основа на член 57 од Законот за семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување, признавање, одобрување и заштита на сорта ("Службен весник на РМ" бр.41/2000), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува

Л И С Т А
НА НОВИ ПРИЗНАТИ СОРТИ НА ДОМАШНИ
ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Вид на растение	Ознака на сортата	Година на признавање на сортата	Фирма односно име и адреса на одржувачот на сортата, односно застапникот
А. ЖИТНИ РАСТЕНИЈА			
A1.2 Triticum aestivum L.- зимска мека пченица	SK-17/98-1/4	2005	ЈНУ "Земјоделски институт" бул. "Александар Македонски" бб. - Скопје
A.4 Triticale - тритикале	Агроунија	2005	"Агроунија" ДООЕЛ ул. "Илинденска" бб. с. Марино, Општина Илинден - Скопје
Г. ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА			
Г.18 Cucumis sativum L.- краставица во заштитен простор	E 2092 F1	2005	м-р Васил Глигоров ул. "Благој Мучето" бр. 46/7 - Струмица

Бр. 08-12144/1
17 ноември 2005 година
Скопје

Министер,
Садула Дураку, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1378.

Врз основа на член 37, 38 и 41 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03, 85/03 и 96/04), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 14.11.2005 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На Акционерското друштво за производство, трговија и услуги Зеолит БСБ Пробиштип се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - трета емисија на 3.300 обични акции во вредност од 330.000 ЕВРА или во денарска противвредност од 20.209.200 денари, согласно Одлуката бр. 03-74/2 од 22.09.2005 година за издавање на обични акции од трета емисија за познат купувач и Одлуката бр. 02-74/3 од 22.09.2005 година за зголемување на основната главнина.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлука за нивно издавање.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од истекот на рокот за реализација на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар на надлежниот суд.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен веднаш по уписот на зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар на надлежниот суд да поднесе барање до Централниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје за регистрација на акциите.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од регистрацијата на акциите во Централниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

7. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-2116/4 Комисија за хартии од вредност
14 ноември 2005 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
1379.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на РМ" бр. 27/86, 17/91 и 84/05), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Пласница - Општина Пласница.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Пласница, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-7625/1
22 ноември 2005 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1380.

Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02, 38/03 и 40/05), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 28.11.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 23,291
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 23,110
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 23,533

б) Дизел гориво - Д (ДИЗЕЛ)	ден/лит. до 27,035
в) Масло за горење - екстра лесно (ЕЛ)	ден/лит. до 27,486
г) Мазут - М - 1 (М) - М - 2	ден/кг. до 16,694 до 16,668

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - МБ - 96 (ПРЕМИУМ) - БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) - БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	ден/лит. до 61,50 до 58,00 до 58,50
б) Дизел гориво - Д (ДИЗЕЛ)	ден/лит. до 51,00
в) Масло за горење - екстра лесно (ЕЛ)	ден/лит. до 40,50
г) Мазут - М - 1 (М) - М - 2	ден/кг. до 20,289 до 20,258

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката „г“ и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ-96 (ПРЕМИУМ)	61,00	60,50	60,00
БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	57,50	57,00	56,50
БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	58,00	57,50	57,00
Д-ДИЗЕЛ	50,50	50,00	49,50
ЕЛ-ЕКСТРА ЛЕСНО	40,00	39,50	39,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - МБ - 96 (ПРЕМИУМ) - БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) - БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	ден/лит. 25,128 22,343 22,343
б) Дизел гориво - Д (ДИЗЕЛ)	ден/лит. 12,485
в) Масло за горење - екстра лесно (ЕЛ)	ден/лит. 3,136
г) Мазут - М - 1 (М) - М - 2	ден/кг. 0,100 0,100

Член 4

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ-96 (ПРЕМИУМ)	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	3,200	2,776	2,353	1,929
Д-ДИЗЕЛ	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ-ЕКСТРА ЛЕСНО	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1	0,400	0,400	0,400	0,400
МАЗУТ М-2	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 29.11.2005 година.

Бр. 02-1462/1
28 ноември 2005 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

ИСПРАВКА

Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 100/2005, направена е техничка грешка во точката 3 и се врши исправка на истата, наместо датумот на издавање на лиценцата: “00 ноември 2005 година“, треба да стои: “18 ноември 2005 година“ и во точката 5 наместо датум до кога важи лиценцата: “00 ноември 2040 година“ треба да стои: “18 ноември 2040 година.“

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ НУДИ

Р.бр	Издание	Цена	Р.бр	Издание	Цена
1	Збирки на прописи од областа на локалната самоуправа, 2004		7	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право, 2003	150.00
a)	I книга – (Законите за: локална самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирањето на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст).	900.00	8	Закон за општата управна постапка (со коментар) Проф. д-р С. Гелевски, 2005	600.00
b)	II книга – (Законите за: комуналните такси; донади на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за одржување занаетничка дејност).	600.00	9	Закон за работните односи (редакциска збирка, 2005)	660.00
v)	III книга – (Редакциски пречистени текстови на Законите за: основното образование; градското образование; зашита на децата и Законот за социјална заштита).	700.00	10	Закон за извршната постапка Д-р С. Георгиевски, 2002	300.00
г)	IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за квалитетот на животната средина; Законите за заштита на природата.)	500.00	11	Закон за спречување на корупцијата Со Закони за ратификација на конвенции Д-р Ј. Пролевски (со објаснувања), 2002	250.00
А)	Комплет од четирите книги - Збирки на Законите од областа на локалната самоуправа, 2004, по цена од 2100.00		12	Закон за денационализација (со коментар, објаснувања и образци) Д-р С. Георгиевски, 2003	250.00
2	Збирка на прописи (редакциски) (Законите за: градење; за просторно и урбанистичко планирање; за животната средина)	700.00	13	Збирка на прописи од областа на државјанството Д-р Ф. Стојк, М-р М. Петрова – Трајковски, 2005	200.00
3	Закон за трговските друштва, со вовед, 2004	800.00	14	Устав на Република Македонија (со сите амандмане и дивиденд-догговори) на македонски јазик (мек. повез) на англиски јазик (мек. повез)	300.00 400.00
4	Закон за јавните набавки, 2004 (со подзаконските акти)	200.00	15	Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година	5200.00
5	Закон за кривична постапка и Закон за извршување на санкциите (редакциски пречистени текстови)	900.00	16	Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година	1500.00
6	Кривичен законик од проф. д-р Методија Клевацки (со краток уставен, објаснувања и регистар на поимите), 2005	700.00	17	Регистар на прописи на РМ	3700.00
			18	WEB - базата на прописи од 1945 до денес. www.sivesnik.com.mk	

←→ - - - - - ←→ - - - - - ←→ - - - - - ←→ - - - - - ←→ - - - - - ←→ - - - - - ←→ - - - - - ←→

П О Р А Ч К А Бр. 102

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци;
р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци;
р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефонски број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./ факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 2005 година. (М.П.) _____



www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.